


ELCON

ONE POINT, MORE SOLUTIONS

ПАРКИНГ СИСТЕМ



WWW.ELCON.MK




ОПИС


Паркинг системот е составен од:

- Главен сервер
- Влезни терминали со електро механички рампи
- Излезни терминали со електро механички рампи
- Наплатни места (автоматски или мануелни)

Предности на системот се:

- TCP/IP комуникација
- Визуелен преглед на состојба на рампите кај наплатните места
- Брзина на печатење билет помала од 1 секунда
- Брзина на електромеханичка рампа 2 секунди
- Можност за приклучување на секаков тип електромеханичка рампа
- Предупредување за празна ролна пред завршување на истата
- Запис во системот на секој настан (отворена врата, вратено возило, рампа затворена од втор обид, рачно отворена рампа, ...)
- MIFARE картички заштитени од копирање
- Пропуштање на возило без запирање (LPR camera, UHF reader, Remote controller)
- Можност за поврзување со противпожарна централа (во случај на пожар рампите се отвараат).






ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА РАМПА



- Метално водоотпорно куќиште
- Мала потрошувачка на енергија
- Брзина на отворање 2 секунди
- Отпорна на поголема температурна разлика
- Меко запирање на мотор
- Оптички прекинувачи
- Лесен алуминиумски крак

ИЗЛЕЗЕН ТЕРМИНАЛ



Предности


- Метално водоотпорно куќиште
- Можност за поврзување со различни типови на електромеханички рампи
- Рачни команди за контрола на електромеханичката рампата
- TCP/IP комуникација
- MIFARE картички заштитени од копирање
- Интерфон за комуникација со наплатно место

Основни елементи во терминалот

- Контролна плоча
- Баркод читач
- РФИД читач
- Детектори за јамки
- Инфо дисплеј
- Интерфон

Дополнителна опрема

- LPR камера за препознавање регистрации
- UHF читач за лепенки на возила
- Далечински управувач
- Видео надзор
- Вовлекувач на билети
- УПС систем за непрекината работа



ВЛЕЗЕН ТЕРМИНАЛ

Предности

- Метално водоотпорно куќиште
- Можност за поврзување со различни типови на електромеханички рампи
- Рачни команди за контрола на електромеханичката рампата
- TCP/IP комуникација
- MIFARE картички заштитени од копирање
- Сензор за хартија во принтер
- Интерфон за комуникација со наплатно место

Основни елементи во терминалот


- Контролна плоча
- Термален печатач
- РФИД читач
- Детектори за јамки
- Инфо дисплеј
- Интерфон

Дополнителна опрема


- LPR камера за препознавање регистрации
- UHF читач за лепенки на возила
- Далечински управувач
- Видео надзор
- УПС систем за непрекината работа




СОФТВЕР



Серверска апликација




Клиентска апликација



- Преглед на состојба на терминалите (рамките) кај наплатните места
- Далечинска контрола на терминалите (рамките)
- Анализа на возила во паркинг по временски зони и задржување
- Најава на вработен со картичка

НАПЛАТНИ МЕСТА



МАНУЕЛНО НАПЛАТНО МЕСТО




Мануелното наплатно место

- се состои од
- Компјутер (може да работи и со екран на допир)
- Баркод читач
- Термален печатач за дневни извештаи и казнети билети
- Фиока за пари
- ПОС терминал за платежни картички (по избор, во договор со банка)
- Фискален принтер

АВТОМАТСКО НАПЛАТНО МЕСТО

Автоматско наплатно место е апарат кој работи самостојно и ги има следните опции

- Екран на допир
- Примач на монети
- Примач на банкноти
- Враќање кусур
- Плаќање со платежна картичка
- Интернет плаќање
- Печатење потврда
- Печатење извештај при подигање пари од овластено лице



ELCON

ONE POINT, MORE SOLUTIONS



СОФТВЕР



АЛАРМНИ
СИСТЕМИ



ВИДЕО
НАДЗОР



ПРОТИВПОЖАРНИ
СИСТЕМИ




КОМПЈУТЕРСКИ
СЕРВИС



ЕВИДЕНЦИЈА НА
РАБОТНО ВРЕМЕ




КОНТРОЛА
НА ПРИСТАП



ДОМОФОНИЈА



ВИДЕОФОНИЈА



МРЕЖНИ
СИСТЕМИ



ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ



КОМПЈУТЕРСКИ
СИСТЕМИ

Друштво за производство трговија и услуги
“ЕЛКОН КОНЕКШН” дооел, Скопје
ул. Сердарот бр.108а, Драчево, Скопје;
Моб: **070 24 24 14** e-mail: **info@elcon.mk**
Жиро сметка: **210072028060114**
Депонент НЛБ Тутунска Банка - Скопје
Даночен број: **Mk4058017526939**
www.elcon.mk